



Извештај - обука и едукација

Биохемиски анализи,
седиментација











sysmex

XT-2000i

XT-2000i



ЈЗУ ЗД Железничар Скопје

- Group Florence Nightingale – Istanbul
-

Едукацијата се спроведе во периодот од
28.05 до 20.06 2014

Јагода Трајковска - лаборант

Заклучоци , научени лекции

- Ми беше чест и задоволство да бидам дел од проектот на Министерство за здравство на Влада на РМ – обука и едукација на медицински персонал во странство.

- Групаацијата Флоренс Најтингел е формирана во 1989 год. и денес има 4 општи болници, медицински центар, болница за одржување настава и клинички истражувачки центар, со преку 2500 медицински персонал. Таа е една од најголемите и со највисока репутација болнички групи во Европа и Средниот Исток. Со дефинирање на квалитетот на услугите , негата на пациентите и нивната безбедност како врвни приоритети на Групаацијата , Групаацијата на болници Флоренс Најтингел е сертифицирана со ТУВ сертификат и е акредитирана од “Меѓународната Заедничка Комисија (JCI) “, интернационална УС непрофитабилна организација што ги евалуира и акредитира институтите за неа на здравјето, и во светот се смета како “Златен Печат” во негата на пациентите и нивната безбедност.

За време на мојот престој се запознав со организациската поставеност на вработените , нивниот куќен ред, начинот на работа со пациенти (приватен дел и дел со партиципација) и секако стручниот дел за кој што бев пратена - лабораториски, биохемиски анализи и седиментација.

- Од целокупниот престој во болницата Флоренс Најтингел многу сум задоволна, се стекнав со лични, стручни и професионални искуства кои во одредени услови (пред се финансиски) би можела да ги применим во мојата работна организација .

- Голема благодарност до Министерство за Здравство на Влада на Р. Македонија , а пред се на Министерот г-н Никола Тодоров.